




80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

"Сегашното решение на македонското прашање е спротивно на принципите на правдата и на интересите на мирот. Мирот може да се темели само врз праведноста, а праведноста бара автономија на Македонија, а не нејзино распарчување".

"Федерацијата на балканските народи би претставувала бескрајно пожелен мировен фактор за Европа и за светот. Зошто овие држави да не живеат обединети, а сепак автономни, како швајцарските кантони од кои секој ги зачувал своите прерогативи".

■ Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ



ЖЕНЕВА - МЕСТОТО КАДЕ ШТО ЖИВЕЕЛА, РАБОТЕЛА И ТВОРЕЛА АЛИСА ДЕКЕДР

ПРАВЕДНОСТА БАРА АВТОНОМИЈА, А НЕ РАСПАРЧУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Алиса Декедр (Alice Desseudre) е познат светски педагог, основач на специјалното училиште за ретардирани деца на Институтот "Жан Жак Русо" во Женева.

Еве како таа своевременно го формулирала одговорот до весникот "Балканска федерација":

"Сегашното решение на македонското прашање е спротивно на принципите на правдата и на интересите на мирот. Мирот може да се темели само врз справедливост, а справедливоста бара автономија на Македонија, а не нејзино распарчување".

На прашањето за формирање Федерација на балканските народи, Алиса Декедр вели:

"Федерацијата на балканските народи би претставувала бескрајно пожелен мировен фактор за Европа и за светот. Зошто овие држави да не живеат обединети, а се-

Алиса Декедр (1877-1963)



По потекло од Нојшател, таа својот живот го минала во Женева. Студирала педагогија, но подоцна и се оддала на учителската професија. Нејзините социјални преокупации и желбата да им се посвети на нејнесреќните деца ја довеле до тоа да се

посвети на воспитување на ретардираните деца. Од 1909 година го водела курсот за ментално заостанати деца при Институтот "Жан Жак Русо", во која доаѓале да се инструираат голем број учители од сите земји. Подоцна на овој Институт го основала и специјалното училиште, со цел изнаоѓање наставни и воспитни методи од

таа област. Своевременно таа зела активно учество и во јавниот живот на Женева.

Објавила повеќе значајни дела меѓу кои: "Воспитанието на ретардираните деца", "Развојот на детето од две до седум години" и други.

пак автономни, како швајцарските кантони од кои секој ги зачувал своите прерогативи, јазикот, религијата, законодавството, истовремено испраќајќи свои пратеници да дискутираат и да ја уредуваат власта во целата земја? Таа федерација на балканските земји, вклучена во Друштвото на народите, истовремено би била негова сила и пример, и ќе можеме да се надеваме дека ќе дојде денот кога единствено мирот и општите интереси ќе бидат интереси на поединецот. Зар секој балкански народ не гледа колку може да опстане оваа вистина на Балканскиот Полуостров?", го завршува своето писмо Алиса Декедр испратено до весникот "Балканска федерација", како одговор на меѓународната анкета за положбата и правата на македонскиот народ во времето меѓу двете светски војни.